

Токму како што и му доликува. Така беше пречекан на скопскиот аеродром. Старо-новата ѕвезда, Љубе Бошкоски. Прв впечаток? Љубе е истиот! Оној кој го познаваме. Безгранично полн со живот и љубов во себе. По сè изгледа четирите години не оставиле длабоки рани на него. Неблагодарно е сега, неколку дена по неговото враќање дома, да се прашуваме што Бошкоски планира во иднина да прави во Република Македонија? Личност како него, кој речиси половина од својот век, го потроши на политика!? Едноставно, речиси е незамисливо да не е дел од политичката сцена, пред сè, поради фактот што тој е еден од ретките политичари во државата кој има неверојатна харизма и кој умее да комуницира со секого. И најважно, тој е херој на денешното време. Во овие изминати осумнаесет години, ни една политичка фигура од македонската политичка сцена, не успеа да прерасне во херој, со кој ќе се споредуваат или, пак, кој ќе биде идол

на младата генерација. Тоа му успеа само на Бошкоски. Токму затоа е речиси неверојатно да се повлече од политиката.

Новиот владин тим е готов и чека изгласување во Собранието. Во него речиси сè е познато. Нема изненадувања, сè е видно и јасно. Груевски и натаму ќе ја преродува Република Македонија со неговиот веќе познат тим министри. Зоран Ставревски, Миле Јанакиески и Гордана Јанкуловска, кои оставија најголем печат во работата во изминативе две години владеење, но и втора шанса добија министерот за правда Михајло Маневски, шефот на дипломатијата, Антонио Милошоски, кој не се снајде најдобро на оваа функција, односно дополнително ја ослабе и така слабата меѓународна позиција на Република Македонија во светот, и министерот за финансии, Трајко Славески, кој дефинитивно е најслабиот министер од овој владин состав, а чие останување на функцијата е еднакво на сожалување.



МАКЕДОНСКА
КРАЛСКА БАЈКА

ШТО ЌЕ ПРАВИ ЉУБЕ?

Својствено како за него. Токму како и што му доликува. Така беше пречекан на аеродромот. Старо-новата ѕвезда Љубе Бошкоски. Маса од народ, со нетрпение очекуваше со часови да се појави нивниот херој. Прв впечаток? Љубе е истиот! Оној кој го познаваме. Безгранично полн со живот и љубов во себе. По сè изгледа четирите години не оставиле длабоки рани на него. Очигледно е дека неговиот дух е посилен и од најголемата казна! Посакуваме да остане токму таков каков што е. Полн со позитивна енергија и разбирање. Веројатно токму затоа и нема да му бидат потребни многу денови или, пак, месеци за да се адаптира на македонското секојдневие. Факт е дека за четири години се променија многу работи во Република Македонија. Но, факт е и дека тој постојано беше присутен овде, во неговата и нашата Македонија.

Неблагодарно е сега, неколку дена по неговото враќање дома, да се прашуваме што Бошкоски планира во иднина да прави во Република Македонија? Личност како него, кој речиси половина од својот век го потроши на политика!? Едноставно, речиси е незамисливо да не биде дел од политичката сцена, пред сè, поради фактот што тој е еден од ретките политичари во Република Македонија, кој има неверојатна харизма и кој умее да комуницира со секого. И најважно, тој е херој на денешното време. Во овие изминати осум-



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Република Македонија доби нова Влада, принц и принцеза, а секако го доби назад и најголемиот херој, Љубе Бошкоски. Што значи, седмица на интензивни случувања, проследени со емоции, исчекувања, револт, непознаници... Сума сумарум, интересно и несекојдневно случување. Во една седмица се соочивме со старите корени кои ги имаме низ светот, на нозе ја пречекавме одлуката на Хашкиот трибунал за македонските херои Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски и го слушнавме составот на старо-новата Влада на премиерот Никола Груевски. Како бајка. Како приказната за Шехерезада. Како илјада и една ноќ, во една седмица! Местото на сонот - скопскиот аеродром. Од таму сè почна!

Вака некако можат да се прераскажат изминативе неколку дена, нетрпение, исчекување и себекуражење, дека ете, конечно, и нам нешто ни тргна од рака. По сите измачувања кои ги доживеавме во изминативе неколку години, конечно чувствуваме дека нешто се движи во позитивен правец, барем кога станува

збор за правдата, олицетворена во името "брат Љубе". Всушност, тоа тој го заслужува. Заслужува овој македонски народ да го дочека во сопствената држава како цар (не од Пакистан), и да му помогне да ги заборава оние мачни четири години во затворот во Шевенинген, но истовремено и да му го ослободи патот, овде во сопствената држава, да се чувствува како свој на своето. Едноставно, да биде дома.

Но, цело е кога има сè. За тоа да биде така се погрижија Институтот за стратески истражувања "16.9" и Марина Дојчиновска, која директно од Пакистан ни ги донесе принцот и принцезата, кои себеси се сметаат за директни наследници на Александар Македонски. За нив уште одамна пишуваше "Македонско сонце".

И за седмицата да биде комплетна се погрижи премиерот на Република Македонија, кој фаќајќи го последниот воз, конечно до Собранието ја достави листата за идниот негов кабинет, со кој ќе раководи во наредните четири години. Наредната седмица, односно на 26 јули пред народните избраници, Груевски ќе се обиде да ја образложи својата одлука, но и да ја презентира програмата по која ќе работи идната Влада.

ПРИНЦ, ПРИНЦЕЗА, ХЕРОЈ И ВЛАДАР!



НАСКОРО НОВИ СТАНАРИ НА "ИЛИНДЕНСКА" Б5

наесет години ниедна политичка фигура од македонската политичка сцена не успеа да прерасне во херој, со кој ќе се споредуваат или, пак, ќе биде идол на младата генерација. Тоа му успеа само на Бошкоски. Токму затоа е речиси неверојатно дека ќе се повлече од политиката.

Но, денешната политичка сцена е многу поразлична од онаа која тој ја остави пред да замине за Хаг. Најнапред неговата матична партија ВМРО-ДПМНЕ е комплетно изменета. Во неа ги нема членовите со кои тој ја раководеше државата, односно полицијата, но што е уште поважно, од неодамна ВМРО-ДПМНЕ е во коалиција со ДУИ. Неговите директни непријатели поради кои се најде во Шевенинген. Ова е сериозен камен на сопнување за него. Доколку одлучи да функционира како дел од ВМРО-ДПМНЕ, веројатно ќе треба да ја проголта оваа коалиција, што е речиси неверојатно. Не за него! Токму затоа

типуваме дека ќе продолжи сам на политичката сцена, заедно со сопствениот рејтинг, кој сигурно во моментот е повисок отколку на сите политичари во Република Македонија. Не верувам дека беа случајни довикувањата од народот на скопскиот аеродром кои алудираа на неговото идно ангажирање!

СТАРО-НОВ БЛЕД ВЛАДИН ФИЛМ!

Новиот владин тим е готов и чека изгласување во Собранието. Во него речиси сè е познато. Нема изненадувања, сè е видно и јасно. Груевски и натаму ќе ја преродува Република Македонија со неговиот веќе познат тим министри, Зоран Ставревски, Миле Јанакиески и Гордана Јанкуловска, кои оставија најголем печат врз работата во изминативе две години владеење, но и втора шанса добија министерот за правда, Михајло Маневски; шефот на ди-

пломатијата, Антонио Милошоски, кој не се снајде најдобро на оваа функција, односно дополнително ја ослабе и така слабата меѓународна позиција на Република Македонија во светот; и министерот за финансии, Трајко Славески, кој дефинитивно е најслабиот министер од овој владин состав, а чие останување на функцијата е еднакво на сожалување.

Тимот со кој ДУИ, новиот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, влегува во Владата, е значително непознат за јавноста. Од него го познаваме само министерот за економија, Фатмир Бесими, кој беше министер во истото Министерство, но во Владата на Владо Бучковски, односно на СДСМ.

Новите министри допрва ќе ги запознаваме, исто како и можноста за функционирање на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, односно на овие две партии, кои до вчера беа лути противници. Нивната заедничка цел веројатно ќе биде препород на Република Македонија, бидејќи и двете партии во своите идни ангажмани во прв план ќе ја стават на економијата на државата, која се наоѓа на независно ниво.

Економската програма на Владата е прилично набиена. Вработувања, странски инвестиции, пораст на платите... со еден збор сè што на еден просечен македонски граѓанин му е потребно. Но? Ќе може ли сè ова да се реализира? Тоа зависи, пред сè, од премиерот Груевски, но и од тимот на министрите со кои одлучи да соработува. За почеток особено значајно е тоа (се разбира доколку успее во тоа), претседателот на Владата на Република Македонија да стави мораториум на етничките политички прашања, но и сериозно да го подобри имиџот на земјава во европски и во светски рамки, кој во моментот е исклучително низок.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
↓ VERBINDUNG MIT SPOJNANJE SO ↓
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

25 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 733 / 18.7.2008